

ВЛИЈАНИЕТО НА ПУШЕЊЕТО НА ЛИНГВАЛНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЈА

Миндова С.¹, Накова М.¹, Иванаски К.¹, Пешевска С.¹, Грчев А.²

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, ¹Катедра за орална патологија и пародонтологија

²Катедра за максилофацијална хирургија

Евалуацијата на микроангиопатиите може да биде од огромно значење во давање на прогностички индикации за време на тераписката интервенција. Бидејќи капилароскопијата е неинвазивна, ефтина, лесно повторлива метода кај која резултатите можат да се споредуваат и по неколку години, дозволува мониторинг на време, на било која болест која може да ја зафати микроциркулацијата.

Клучни зборови: капилароскопија, микроангиопатии, пушчење

Капилароскопијата е основна неинвазивна дијагностичка техника за набљудување на периферната циркулација и проучување на микроангиопатиите, кои што се знак на многу заболувања, како во дијагностичка фаза така и во фазата на мониторинг на болестите (5). Всушност, промените во капилароскопската слика може да претставуваат единствениот документиран доказ за почетниот стадиум на болеста.

Микроциркулацијата е место кадешто се одвиваат биохемиски и имунолошки процеси, претставува и база за појава на акутен или хроничен воспалителен процес, па затоа морфолошкото испитување е многу интересно.

Малите крвни садови можат да бидат зафатени кај неколку болести на сврзнатото ткиво. Споредено со други заболувања кај кои микроангиопатиите претставуваат,

исклучително само компликација (диабетес мелитус), кај колагенопатиите, промените во микроциркулацијата биле документирани со помош на хистолошки испитувања во раните стадиуми на болеста, па дури и во клинички здравите средини (5).

Оралната капилароскопија е неинвазивен метод за проценка на оралните мали крвни садови, која придонесува за одредување на диференцијалната дијагноза и детерминирањето на прогнозата на неколку автоимуни пореметувања. Најкарактеристичниот капилароскопски модел, со прогностичка вредност, е примерот на склеродермата (6, 7). Кај системскиот лупус еритематозус (СЛЕ), се детектирани типични капиларни наоди, помалку специфични капиларни промени биле набљудувани кај другите автоимуни нарушувања. Микроваскуларното корито е директно инволвирано и кај автоимуните заболувања и кај акутните и хроничните воспалителни патолошки процеси.

Евалуацијата на микроангиопатијата може да биде од огромно значење во давање на прогностички индикации за време на тераписката интервенција. Бидејќи капилароскопијата е неинвазивна, ефтина, лесно повторлива метода кај која резултатите можат да се споредуваат и по неколку години, дозволува мониторинг на време, на која било болест која може да ја зафати микроциркулацијата.

Проучувањето на капиларите има долга историја, а од неодамна е возможно да се

испитува микроциркуацијата во длабочина со уште подобри дијагностички можности. Првично, капилароскопското испитување било изведувано со помош на рефлектирачки микроскоп поврзан со камера. Таквата техника била повлечена поради фактот што набљудувањето било ограничено на еден или најмногу двајца оператори (техничари), и поради тоа што била *in vivo* студијата, сликата не била никогаш стационарна (целосно готова), што ја отежнувало документацијата на сликите. Денес, видеомикроскопот со оптичка сонда дозволува испитување под постојано светло со повремени зголемувања, гледајќи ги капиларите директно на монитор.

Литературата за капилароскопијата документира дека различните истражувачки центри се разликуваат еден од друг во нивните податоци за позицијата, формата, калибарот на капиларите, и архитектонска структура. Мора да се потенцира дека, во скlop на истите обсервирачки места, методите можат да бидат репродуцирани и стандардизирани.

Многу студии се обиделе да ја анализираат микроциркуацијата на оралната мукоза и да ги поврзат ефектите на пушчењето врз промените на крвните садови (8). Според нашите сознанија, ниедно испитување не ја испитувала лингвалната мукоза со видеокапилароскопија. Капилароскопијата е многу интересна метода на испитување на микроциркуацијата, бидејќи овозможува испитување на малите крвни садови *in vivo*, користејќи микроскоп. Денес, таа станува многу посигурна, благодарение на напредокот на средствата (апаратите) за набљудување (фотографија, видеомикроскопија). Дијагностичкото значење на капилароскопските испитувања кое се однесува на оштетувањата на периферната микроциркуација, потврдено е во многубројните студии (1, 3).

Благодарение на ин виво истражувањата, некои студии ја испитале можноста поврзаност на оралните и системските заболувања и последователните локални промени во

оралната микроциркуација (9). Капилароскопските набљудувања детектираат намалувањето на густината и промените на капиларната архитектоника во однос на пародонталната микроциркуација. Ваквите случајувања биле посочени како еден од можните фактори поврзани со пушчењето и пародонталната болест.

Испитувањето на микроциркуаторните карактеристики на лингвалната мукоза *in vivo* со капилароскопијата, регистрирани се сигнификантните разлики помеѓу пушачите и непушачите.

Познавањето на микроскопската анатомија е фундаментално за толкувањето на васкуларните испитувања во усната празнина. Всушност, дебелината и типот на епителната покривка, исто како и присуството или отсуството на кератинизација, се директно вклучени во детерминирањето на видливоста на микроциркуацијата и должината на капиларите. Значителна поврзаност помеѓу пушчењето и присуството на извитканост на капиларите се детектирани во голем број на литературни податоци (2). Патолошката ситуација се карактеризира со недостиг на јасност во архитектониката или присуство на чисти морфолошки аномалии. Калибарот на капиларите е значително редуциран кај пушачите што е во согласност со податоците најдени во литературата. Според овие студии никотинот нема директен ефект врз калибарот на капиларите (1) но може да реагира со одредени интравенозни супстанци (норепинефрин, ацетилхолин, аденоzin фосфат), и последователно да предизвика васкуларна констрикција.

Пушчењето предизвикува абнормални модели во формирањето на хориоалантондно-мембранные крвни садови кај пилиња, што го променува составот на екстрацелуларниот матрикс кај хориоалантондниот мембранны мезодерм.

Варијациите во микроциркуацијата набљудувани во однос на лингвалната микроциркуација можат да го компромитираат флогистичкиот одбранбен одговор. Овие

вариации можат да ја компромитираат една од првите фази на флогозата: вазодилатацијата и вазопропустливост, со последична неможност на дел од одбранбените механизми да реагираат. Ваквите случаување ќе ги направи пушачите многу посензитивни на егзогени нокси, бидејќи тие нема да бидат способни да одговорат ефективно. Ова може да објасни зошто пушчењето претставува ризик фактор на различни болести, особено за орални или пародонтални заболувања.

Можеме да заклучиме дека, хроничното пушчење предизвикува значителни промени на морфологијата, калибарот и бројот на лингвалните капилари.

IMPACT OF SMOKING ON LINGUAL MICROCIRCULATION

Mindova S., Nakova M., Ivanaski K., Peševska S., Grčev A.

Summary

Evaluation of microangiopathy can be of great importance in providing prognostic indications during therapeutic intervention. Because capillaroscopy is non-invasive, cheap and repeatable method in which results can be compared for several years; allowing monitoring in any time of any disease that may affect the microcirculation.

Key words: smoking, capillaroscopy, microcirculation, periodontitis

Литература

1. Baab DA, Qberg PA. The effect of cigarette smoking on gingival blood flow in humans. *J Clin Periodontol* 1987;14:418-424.
2. Bergstrom J, Preber H. The influence of cigarette smoking on the development of experimental gingivitis. *J Periodontal Res* 1986;21:668-76.
3. Cantatore FP, Coorado A, Covell M, Lapadula G. Morphologic study of the microcirculation in connective tissue diseases. *Ann Ital Med Int* 2000 ;15 :273981
4. Gaser P, Buhler FR. Nailfold microcirculation in normotensive and essential hypertensive subjects as assessed by videomicroscopy. *J Hypertens* 1992 ;10 :83-6. Capillaroscopic pictures in disease and syndromes
5. Grassi W, Gasparini M, Cristofanelli P. Capillaroscopic pictures in disease and syndromes of rheumatologic interest-diagnostic, prognostic, evaluative-therapeutic significance. *Clin Ter* 1984 ;108 :11-26.
6. Grassi W, Core P, Carlino G, Cervini M. Labial capillary microscopy in systemic sclerosis. *Ann Rheum Dis* 1993 ;52 :564-6.
7. Grassi W, Core P, Carlino G, Cervini M. La capillaroscopia della mucosa orale nella Sclerosi Sistematica. *Reumatologo* 1991 ;2 :71-3
8. Lqua RM, Miniati B, Macchi C, Culisano M, Gheri G. Morphologic changes in the microcirculation induced by chronic smoking a videocapiloscopie study on the human labial mucosa. *Am Heart J* 2002 ;143 :658.
9. Shuler RI. Effect of cigarette smoking on the circulation of the oral mucosa. *J Dent Res* 1968 ;47 :910-5.